



**АГЕНДА ЗА ONLINE РАБОТИЛНИЦА  
„ДВЕ ГОДИНИ ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НАЈЧЕСТИ  
ПРАШАЊА И ДИЛЕМИ ВО ДОСЕГАШНАТА ПРАКСА “**

**Датум на одржување: 25 Март 2021 година**

**Место на одржување: ONLINE**

- 09:30 – 10:00**      **Регистрација на учесниците**
- 10:00 – 10:30**      **Сесија 1: Практичен водич низ јавните набавки**
- Кои се придобивките од водичот
  - Како е структуриран
  - Како може да се набави
- 10:30 – 11:00**      **Сесија 2: Интерни упатства – добра пракса за внатрешна организација на јавните набавки**
- каква е улогата на лицата за јавни набавки
  - како најдобро да се организираат активностите поврзани со процесот на набавки, од планирањето до реализација на договорите
  - интерни упатства
  - каков треба да биде составот на комисиите за јавни набавки
  - која е улогата на одговорното лице
- 11.00 – 11.30**      **Сесија 3: Групни набавки и повеќегодишни договори**
- предности и недостатоци на групните набавки
  - предности и ризици на повеќегодишните договори
  - рамковна спогодба или договор
  - временски ограничувања на рамковните спогодби
- 11.30 – 11.45**      **Кратка пауза**
- 11.45 – 12.45**      **Сесија 4: Најчести прашања во врска со постапките за јавни набавки**
- подготовка на тендерската документација
  - утврдување на способноста на понудувачите
  - утврдување на критериумите за избор на најповолна понуда
  - евалуација на понудите
  - невообичаено ниска цена
  - услови за користење на постапката со преговарање
- 12.45 – 13.30**      **Сесија 5: Најчести прашања за исклучоците од примена на законот**
- правилна примена на законот кај набавките до 1000 евра со примери
  - најчести грешки кај набавките до 1000 евра
  - примена на исклучоците од член 23 од законот
- 13.30 – 14.00**      **Други прашања од интерес на учесниците**